

Вентрикуларни аритмии								
Пациент								
датум на раѓање								
ЕМБ								
Пол								
Очекувано време на хоспитализација	2	до	5	дена				
датум на прием		час						
датум на испис								
Чекор 1								
Прием во амбуланта/ЕИКН								
Евиденција за прием на пациент						С/АД	забелешка	
Согласност на пациент/фамилија на пациент						С/АД		
Медицински протокол при прием на пациент								
електрокардиограм								
крвен притисок								
Анамнеза:						ДР	забелешка	
тегоби при прием:								
палпитации								
гушење								
стегане во градите								
темнење пред очи								
друго								
Историја на болест						ДР		
Ризик фактори						ДР		
Пропратни болести						ДР		
Физикален преглед						ДР		
срце								
бели дробови								
абдомен								
екстремитети								
друго								
Работна дијагноза						ДР		

